



Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Програмата за активностите на Општина Карпош, во областа на спортот за 2023 година, а во врска со дел II Проектни активности, точка 9. Финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош бр. 25/2022), а во врска со Одлуката на комисијата за објавување на Оглас за финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош бр. 11- 1170/1 од 14.02.2023 година, Комисијата за финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош објавува

ОГЛАС
за финансиска поддршка на спортски клубови
од подрачјето на Општина Карпош

I. Право на пријавување

Право на пријавување имаат сите заинтересирани спортски клубови регистрирани со седиште на подрачјето на општина Карпош, а кои со своите програми и активности придонесуваат за развој на спортот.

Спортските клубови се должни во барањето да ги наведат причините и намената за кои ги барат средствата.

II. Потребни документи и услови за учество

1. Да поседуваат Потврда од матичните национални федерации дека клубот е нивен член и има активно учество во системот на натпревари во тековната 2022/23 година;
2. Да имаат изработено годишна програма за работа на клубот;
3. Да имаат организирана и активна младинска спортска школа и нејзино активно учество во натпреварувањето организирано од матичните национални спортски федерации;
4. Решение за регистрација на спортскиот клуб (и решение од централен регистар не постар од 3 месеци).
5. Спортските клубови да се регистрирани најмалку 3 (три) години на подрачјето на Општина Карпош

III. Критериуми за доделување на финансиска поддршка на спортски клубови

1. Организациона поставеност на спортскиот клуб;

2. Ранг на натпреварување и организирано пионерско младинска школа и сениорски тим
3. Успеси на клубот во последните 2 (две) години.

IV. Висина на финансиската поддршка и рангирање

Во зависност од приложените документи: организационата поставеност на спортскиот клуб, рангот на натпреварување, организирано пионерско младинска школа и сениорски тим и спортските постигнувања, финансиската поддршка Општина Карпош ќе ја доделува во рамките на своите можности.

V. Начин на пријавување

Документите можат да се достават по пошта на ул. Радика бр.9 - Скопје или во Архивата на Општина Карпош (во затворен плик), барака бр.2, со ознака „Не отворај“ и со назнака „За оглас за финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на општина Карпош“.

VI. Рок за поднесување на документите

Рокот за поднесување на документите е заклучно со 28.02.2023 година.

Документите на спортските клубови кои се некомплетни нема да бидат разгледувани.

ОПШТИНА КАРПОШ

Комисијата за финансиска поддршка на
спортски клубови од подрачјето на
Општина Карпош